

Посветеноста на NSW Health да ги заштити децата и младите лица



(NSW Health's commitment to keep children and young people safe)

Во NSW Health, сакаме секое дете и младо лице да се чувствува безбедно, почитувано и добредојдено кога посетува здравствена служба или е под наша грижа. Ги користиме 10-те Стандарди за безбедност на децата за да се осигураме дека здравствените служби се безбедни и пријатни места за децата и младите лица.

Знаеме дека секогаш мора да работиме на тоа децата и младите лица да се заштитени. Учиме од она што се случило во минатото и правиме промени за да се подобриме.

За да ни помогнат да ја напишеме оваа заложба за заштита на децата, ги прашавме децата и младите што е важно за нив. Тие рекоа дека сакаат возрасните да ги слушаат, да ги вклучуваат во одлуките за нивната грижа и да се однесуваат кон нив со почит. Тие исто така сакаат да знаат како отворено да кажат ако се чувствуваат небезбедно и да бидат сфатени сериозно кога ќе го направат тоа.

Што ќе направи NSW Health

Ние:

- Ќе ги поддржуваме вашите права, како што е вашето право да се чувствувате безбедно, да бидете слушнати и да бидете третирани со љубезност.
- Нема да дозволиме никаква злоупотреба, повреда, расизам или неправеден третман.
- Ќе обезбедиме здравствените служби да се грижат за абориџинските деца и млади луѓе на начин што ги почитува абориџинските начини на знаење, дејствување и постоење.
- Ќе се погрижиме здравствените услуги да бидат безбедни и пријатни за децата и младите од различни култури, јазици и религии.
- Ќе се погрижиме здравствените услуги да бидат безбедни и лесни за користење ако имате попреченост.
- Ќе се погрижиме здравствените услуги да бидат пријатни за сите деца и млади лица кои се дел од ЛГБТКИА+ заедницата.
- Ќе го обучиме нашиот персонал и волонтери за да знаат како да ги заштитат децата и младите.
- Ќе се погрижиме нашите лидери да бидат добар пример и да дејствуваат брзо доколку има проблеми околу безбедноста.
- Ќе осигураме нашите правила и планови да помогнат да се заштитат децата и младите лица.

Што можете да очекувате

Како дете или млада личност, можете да очекувате:

- Персоналот ќе ве сослуша и ќе се однесува кон вас со почит.
- Ќе имате право на глас во одлуките околу вашата нега.
- Ќе разговараме со вас на начин што можете да го разберете.
- Ќе ја почитуваме вашата приватност и ќе се погрижиме информациите за вашето здравје да бидат заштитени. Нема да ги споделуваме вашите информации освен ако тоа не е потребно за вашата здравствена нега или за да ве заштитиме.
- Можете отворено да кажете ако се чувствувате небезбедно и ние ќе ве сфатиме сериозно и ќе дејствуваме брзо.
- Вашата култура ќе се смета за важна за вашето здравје и благосостојба.
- Можете да ги споделите вашите идеи за тоа како да ги направите здравствените услуги побезбедни за децата и младите лица.